


ВО АКЦИЈА НА МВР УАПСЕНИ КОЛЕГИ И ЦАРИНИЦИ



**АКО КОНТРОЛАТА
СЕ ПРОДЛАБОЧИ НА
ПОВРШИНА ЌЕ ИЗЛЕЗАТ
МНОГУ ГОЛЕМИ ДЕВИЈАЦИИ
НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ**



Толитинс

Во полициската акција се притворени околу 41 полицаец и цариници, кои беа уапсени за примање поткуп и примање мито на граничните премини Богородица, Табановце, Деве Баир и Меџитлија.

Шестмина од уапсените се пуштени на слобода, за двајца полицајци Обвинителството се откажало од гонење, а останатите биле приправници на граничните премини и затоа се пуштени.

По еднодневниот распит, во Основниот суд Скопје 1 Скопје, осомничените полицајци и цариници се однесени во притворската единица во затворот Скопје во Шутка. Во затворот немале доволно место и кревети, па морале да се снаоѓаат. Позајмувале ќебиња и душеци од други полициски установи за нови легла во ќелиите.

СИТНИТЕ РИБИ "СТРАДААТ" - КРУПНИТЕ "МАШАЛА" КРАДАТ

Акцијата на Министерството за внатрешни работи за приведување корумпирани полицајци и цариници, кои земале мито на граничните премини Богородица, Меџитлија, Деве Баир и на Табановце, е за поздравување, бидејќи од некаде мора да се почне.

Но, останува прашањето - дали по ситните риби ќе бидат фатени големите сомови, кои цели 16 години им пркосат на органите на редот и преку митото успеаја да заработат не само замоци, туку цели села и градови.

Поради тоа, акцијата за фаќање на корумпираните припадници на МВР и на цариниците не смее тука да застане, туку треба да се испита севкупниот имот на сите вработени кои последнава деценија ипол егзистираат од земањето мито или од прогледувањето низ прсти.

Во контекст на ова мора да се констатира дека криминалот во Република Македонија е диктиран од одредени политички центри на моќта, кои успеаја да создадат своја мрежа на јатаци на

граничните премини. Истовремено, по првичната анализа за примената на специјалните мерки за следење на криминалот мора да се оцени дека недостасува рендгенската слика од Блаце, Јажинце, Кафасан, од Прохор Пчињски, од граничниот премин кај Дебар, како и кај Делчево, кои во овој момент куртулија, иако има сериозни индикации дека и на овие премини се случуваат сериозни аномалии и криминални дејствија. По акцијата рапортоот на истражните органи е следен. Имено, се зборува за двајца "пишманџии", кои го признале делото, по што се ослободени и ќе се бранат од слобода. Полицајците се од граничниот премин Богородица, додека другите се бранат со молчење. Приведените 41 царински службеник и полицајци се соочуваат со можност да добијат голема затворска казна, која ќе ги оддалечи од слободата, бидејќи на ситно за 5, 10 или 30 евра ја ризикувале својата професионална, човечка и семејна судбина.

Меѓутоа, ако се земе предвид сумата, која на крајот на денот ќе се подели, тогаш стекнатото богатство е "машала големо". Затоа молчењето е најголемиот

аргумент за бранење од вината и од одговорноста, која нив ги пикна во апс. Но, вината се докажува на суд, а таму сè може да се случи, дури некој да исцинкари некоја поголема глава или да открие некоја друга шема, која е блиску до партијата, која до вчера го контролирале системот.

Арбитражата ќе покаже или ќе докаже како најчесто на шалтер се земале 5, 10 или 20 евра, односно од пазарењето зависело царинењето на стоката која патникот ја носел со себе и ја внесувал во Македонија. Постојат индикации дека акцијата не е завршена и списокот за апсење се проширува. Тоа го најави и министерката за внатрешни работи, Гордана Јанкулоска. Исто така, МВР и Управата за јавни приходи се договориле да го проверат имотот на притворените лица, кои се товарат за делото мито при извршување на професионалните работни задачи.

Директорот на Управата за приходи, Горан Трајковски, истакна дека ќе го користат рокот од 60 дена, во кој ќе бараат од Катастарот податоци за недвижниот имот на цариниците, полицајците и нивното потесно семејство, но и кога и како ги купиле скапите автомобили.

Пишува: **Кокан СТОЈЧЕВ**